



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Табеларен приказ на новите референтни цени за кардиохируршки и васкуларни цени според ДСГ методологијата и цени за соодветни здравствени услуги во ПЗУ Специјална болница за кардиохирургија Филип II

Р.б р	Операција на отворено срце	Вид на ДСГ услугата	Референтна цена на ФЗОМ на ДСГ услугата во EUR	Референтна цена на ФЗОМ на ДС услугата во МКД	Цена на соодветната услуга во Филип 2 во EUR
1	Шифра на ДСГ услугата				
1	F03Z	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување ,со инвазивно испитување на срцето	7.620	468.630	8.000
2	F04A	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување без инвазивно испитување на срцето , со катастрофални КК	6.985	429.578	8.000
3	F04B	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување без инвазивно испитување на срцето , без катастрофални КК	6.000	369.000	8.000
4	F05A	Коронарен бајпас со инвазивно испитување на срцето со катастрофални КК	5.710	351.165	5.000
5	F05B	Коронарен бајпас со инвазивно срцево испитување на срцето ,без катастрофални КК	5.000	307.500	5.000
6	F06A	Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување на срцетосо катастрофални или тешки КК	4.980	306.270	5.000
7	F06B	Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување без катастрофални или тешки КК	4.700	289.050	5.000
8	F07A	Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	5.766	354.609	8.000
9	F07B	Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК	5.766	354.609	8.000
10	F09A	Други реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	5.000	307.500	5.000
11	F09B	Други реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК	5.000	307.500	5.000
12	F12Z	Имплантирација на срцев пејсмејкер	2.740	168.510	/
	Васкуларни операции			-	
13	F08A	Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	4.950	304.425	ќ5000/8000 *
14	F08B	Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа)без катастрофални КК	3.200	196.800	ќ5000/8000 *

*- Во зависност од сложеноста на операцијата

ДСГ шифрите кои завршуваат со А се однесуваат за најкомплицирани и најретки случаи (пациенти)

ДСГ шифрите кои завршуваат со В се однесуваат за најчестите случаи (пациенти).